

КОЛКУ СМЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПТИЧЈИОТ ГРИП?

Светски институции предвидуваат дека во XXI век сигурно ќе се случи пандемија на птичјиот грип, а Македонија сè уште нема доволно лекови, ниту карантински објекти за борба со овој смртоносен вирус. Набавените 1.000 кутии од лекот "тамифлу" ќе бидат доволни за

лекување на само 500 лица, кои евентуално би заболеле од оваа болест.

"Подготвени сме ако и кај нас се појави птичји грип кај човекот. Има доволно лекови и заштитни средства, а доопремени се и лабораториите. Ако биде неопходно ќе се набават и нови количества лекови и друго. Во

карантински објекти, кои сè уште не се определени, сомнителните случаи ќе се набљудуваат од 10 до 14 дена, но нема да се лекуваат", истакна на прес-конференцијата претседателката на Комисијата за следење на птичјиот грип, д-р Јованка Костовска.

Претставници на Државниот

I N F O I N F O I N F O

НА БОШКОСКИ И НА ТАРЧУЛОВСКИ ДА ИМ СЕ СУДИ ВО МАКЕДОНИЈА?



Здружението на граѓани за поддршка на Љубе Бошкоски поведе иницијатива заедно со четирите предмети од Хашкиот трибунал за воени злосторства да биде вратен и случајот на Бошкоски и Тарчуловски.

"Очекуваме поддршка од Владата. Досега немаме добиено одговор на писмото, бидејќи е испратено само пред три дена", истакна на прес-конференцијата претседателот на Здружението, Мане Јаковлевски.

Горан Митевски, член на Здружението, истакна дека барањето за бранење од слобода на Бошкоски зависи од одлуката на Апелациониот суд и од новите гаранции на Владата, кои треба да бидат доставени до Трибуналот во Хаг.

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА КУЛТУРА ВО АВСТРАЛИЈА

Неодамна министерот за култура, Благоја Стефановски, се сретна со членовите на Македонската заедница во Мелбурн. На оваа средба присуствуваа и групата "Синтезис", хорот "Св. Злата Мегленска", како и амбасадорот на Република Македонија во Австралија, Виктор Габер.



Средбата беше остварена во рамките на "Деновите на македонската култура во Австралија", чиј покровител е Министерството за култура. Кулминацијата на "Македонските денови на културата" треба да биде на 25 овој месец, во познатата "Опера Хаус" во Сиднеј, каде што ќе настапат групите "Синтезис", "Мајовци", хорот "Св. Злата Мегленска", како и пејачот Наум Петрески.

ОБНОВУВАЊЕ НА ДИЈАЛОГОТ МПЦ-СПЦ



При посетата на Белград, како гостин на конференцијата на Демократската партија, премиерот Владо Бучковски и претседателот на Србија, Борис Тадиќ, ги повикаа Македонската православна црква и Српската православна црква да го обноват дијалогот за решавање на црковниот спор.

"Заеднички интерес е меѓу двете држави да нема ниту едно отворено прашање", стои во заедничката изјава на Владо Бучковски и на Борис Тадиќ.

ФЕСТИВАЛ НА СЕМАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА И ФОЛКЛОР

Културниот центар "Скрб и утеха", во соработка со Младинскиот културен центар, ве покануваат на Фестивалот на семакедонската култура и фолклор

Дионисови чествувања "Мину Угриновска 2006", кои ќе се одржат на 24.2.2006 година, во кино "Фросина" - Младински културен центар. Свеченото отворање ќе биде во 19,30 часот, со беседа на професор Петре Башески, по што ќе биде прикажан филмот "Камен меѓу две ниви" од Владе Денчов, Тихомир Стојановски, Ф.П Дион и МРТВ. Во 20,30 часот ќе настапи театарот "Скрб и утеха" со претставата "Бакни ме Чернодрински" од Т. Стојановски.



ветеринарен инспекторат и ловците од Охрид вршат мониторинг на птиците над Охридското Езеро. Ловците извршија отстрел на околу 25 диви птици, патки, корморани и лиски. Ветеринарите земаат брисови, кои се испраќаат на анализа во Скопје.

Според државниот ветеринарен инспектор Штерјо Лаброски, нема знаци или какви било други индикации за

заболеност на птиците, но сепак ќе се почекаат официјалните потврди за тоа по лабораториските анализи и испитувања во Скопје.

Предвидено е вакво надгледување на дивите птици да се врши во наредниот период и во реоните на Сини Лирови кај селото Белчишта, како и на вештачките акумулации, особено во Глобочица.

I N F O

I N F O

I N F O

Лоредана Паску и фолклорната група "Сонце" на Македонците од Романија ќе настапат во 21,30, а во 22 часот театарот "Скрб и утеха" ќе настапи со "Деноноси" - сцени од претстави.

Во сабота на 25.2.2006 година е организирана посета на селото Режановце, Куманово, на Етнолошкиот музеј (збирка на 600 македонски народни носии, skutници и килими) во црквата "Свети Јован Опсечен" во Режановце-Куманово, кај отец Златко Давидовски.



Во 19,30 часот во киното "Фросина", МКЦ, ќе настапи фолклорната група "Феникс", село Мосомиште (Пиринско, Бугарија), по што ќе следува претставување на книги на Македонците од Бугарија: "Македонијада" од Иван Г. Сингаријски, вовед Вангел Божиновски. Во 20,45 часот ќе биде претставена книгата: "Јазикот на Свети Кирил и Методија" од Сариса Параос, вовед Серафим Гоцев. Во 21,10 часот следува изворна македонска музика "Голо Брдо", Албанија, а потоа изворна македонска музика "Сонце" од Родопите, Република Бугарија. Во 22,20 часот ќе настапи театарот "Скрб и утеха" со "Деноноси" - сцени од претстави.

Спонзори на оваа манифестација се Министерството за култура на Република Македонија, Специјалната болница за кардиохирургија "Филип Втори", Општина Кисела Вода, Тетрагон - Скопје, Младинскиот хотел - Скопје, а медиумски спонзор е светскиот македонски неделник "Македонско сонце".

ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА ВО "ВЕЧЕР"

Од неодамна дневниот весник "Вечер" има нови сопственици.

"Акциите на весникот се продани во целост. За сумата е сè уште рано да зборуваме. Следните 45 дена ќе треба да завршат активностите околу прецизирањето на долговите и на побарувањата. Тоа практично значи дека ќе се скенира работата за да се добие целосна слика", рече на одржаната прес-конференција Бојо Андрески, еден од четворицата нови сопственици на весникот "Вечер", инаку сопственик на Европскиот универзитет.



"Бројот на вработените нема да се редуцира, но не е исклучена можноста за уште неколку нови вработувања. Наследените долгови кои прецизно треба да бидат утврдени најдоцна за 45 дена, според новите сопственици, не се загрижувачки, ниту се причина за купување на весникот. "Вечер" е на добри основи, но му требаат дополнителни финансии", објасни Андрески.

За нов директор на весникот е именуван Бобан Богдановски, а Петар Рибарски останува дел од менаџерскиот тим.

НЕМА ЗАБРАНА ЗА УВОЗ НА ГОВЕДСКО ОД ХРВАТСКА

Според директорот на Ветеринарната управа, Слободан Чокревски, нема причина за паника од евентуална појава на кравјо лудило во земјава, и покрај веста за заболената кржава во



Хрватска. Направените тестови на мострите, кои покажеле позитивен резултат во Хрватска, сè уште не се дефинитивни ниту, пак, се сигурен доказ дека кравата е болна. Па, затоа нема да биде забранет увоз на говедско месо од Хрватска.

Слободан Чокревски објасни дека кравјото лудило не е заразна болест, а инфекцијата не се пренесува со контакт од животно на животно или на човек, туку преку храната. Причинител на кравјото лудило е термостабилен прион.

Според Чокревски, пред неколку години Република Македонија воспоставила систем за мониторинг и вовеле забрана за увоз на говедско месо од земји кои немаат вакво систем.